



НОВ SIEMENS СЛАЈДЕР ТЕЛЕФОН

Siemens SL75 е нов три-бандов слаждер мобилен, модел од компанијата Siemens, со екран со резолуција 132x176 пиксели, кој може да прикаже до 262.144 бои. Во телефонот се наоѓа интегрирана камера со резолуција од 1.3 мегапиксели со 5x дигитален зум. Вградена е и поддршка за Bluetooth™ безжична комуникација и е поддржана размена на податоци преку USB кабел. Siemens SL75 има 52MB меморија, што е сосема доволна за неколку MP3, AAC или AAC+ песни, кои можат да се преслушаат со помош на програмите кои се наоѓаат во телефонот. Најавено е дека овој нов мобилен телефон можеме да го наречеме многу практичен. Тој ќе биде во продажба од ноември годинава.



SERENE - СПОЈ НА ЕЛЕГАНЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА



Соработката меѓу Bang & Olufsen и Samsung го реализираше новиот мобилен телефон, кој отскокнува од сè што денешниот пазар има да понуди. Serene е новото име за спојот на врвната елеганција и технологија. Минималистичкиот дизајн и едноставноста при неговото користење, заедно со врвниот квалитет се основните водилки при создавањето на Serene. Безвременскиот дизајн и врвниот квалитет се изработка на Bang & Olufsen, додека технолошката поддршка е дело на инженерите на Samsung. Serene е телефон на преклопување, со трапезоиден облик. Двете плочи се поврзани со алуминиумски механизам, па склопениот телефон има изглед на кутија за пудра. Дисплејот и микрофонот се наоѓаат на долниот дел, додека кружната тастатура е горе. Димензиите се 65 x 70 x 24 мм, а масата изнесува 110 грама. Се очекува Serene да се појави на пазарот кон крајот на оваа година, по цена од околу 1.000 евра.



ПЕТТА ГЕНЕРАЦИЈА iPod



Apple претстави нов iPod кој од сега има и поддршка за приказ на видео. Петтата генерација пристигнува со 2.5-инчен дисплеј во боја, на кој може да се прегледуваат видеоматеријали во MPEG4 формат. Се разбира, може да се прегледуваат и фотографии. Другата битна промена се однесува на големината, односно на дебелината на новиот iPod. По интензивната "диета", новиот модел со 30 GB е дури 30 отсто потенок од претходникот, а оној од 60GB е за 12 отсто, со што станаа уште поатрактивни. Батериите, исто така, се различни и во двете верзии. Оној од 60GB ќе може да свири непрекинато 20 часа, а моделот од 30 GB - 14 часа. Компромис мора да има, помал iPod - помал диск, помала батерија. Цената за првиот ќе изнесува 299 долари, односно 399 долари за вториот.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ